

## ОГЛАС

### Магационер и/или Помошник Магационер

#### ЗА НАС

Ние уредуваме, реновираме, дизајнираме и испорачуваме целосно корисничко искуство за клиенти со невидени технологии и дизајни од светски брендови. КС HOME е модерен концепт кој нуди разновидни производи и услуги, вклучувајќи керамика, санитарија, кади и туш кабини, текстил и слични производи. Со докажано 30 годишно искуство и со посветен тим, КС HOME by Kaleceramica обезбедува иновативна атмосфера овозможувајќи професионален развој.

#### НУДИМЕ

Создавање амбиенти со современи дизајни, технологии и архитектура. Конкурентна плата врз основа на вашите вештини и искуства, како и бонус план. По платената пробна работа, следи долгорочен договор.

#### ОЧЕКУВАМЕ

Амбициозни, сериозни и вешти вработени. Следење на сите политики и процедури на корпорацијата. Одржување на доверливоста на сопственичките информации, заштита на имотот на корпорацијата. Очекување на клиентите според стандардите на компанијата. Наоѓање решение и одговори на потребите на клиентите. Комуницирање со другите користејќи јасен и професионален јазик, користејќи соодветен бонтон. Вашиот личен изглед треба да биде чист и професионален. Одржување позитивни работни односи со другите; тим за поддршка за постигнување заеднички цели. Вршење обврски и работни должности како што се барани од супервизорите.

**Оддел: Логистика**

**Локација: Визбегово**

## ОДГОВОРНОСТ И СТРУЧНОСТ ЗА ПОЗИЦИЈАТА

Висок степен на одговорност и целосна посветеност на работата. Организирање и одржување на магацински простори за складирање. Loцирање залихи во систем. Известување на проблеми и грешки. Дистрибуција на нарачките во наведена дестинација и обезбедување навремена испорака. Прием, контрола и складирање во магацин. Одлично познавање на производите во магацин. Комуникација со вратотените во продажба и дистрибуција околу навремено и соодветно спремање на нарачките за испорака. Поднесување извештај за интерната динамика. Тековно одржување на магацинот и работните алатки на високо ниво.

## АПЛИЦИРАЊЕ

Аплицирањето треба да биде со наслов "Магационер и/или Помошник Магационер - (Име и Презиме на Кандидатот)". Треба да наведете одговор на прашањето: "Зошто аплицирате во оваа област, и зошто мислите дека вие треба да се квалификувате?". Доставување на CV треба да се изврши преку електронска форма на таил: [careers@kcgroupt.mk](mailto:careers@kcgroupt.mk) или на <https://kchome.mk/kariera/>

Ве молиме испратете професионална биографија најдоцна до 15.09.2022 година. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

**Приклучи се на нашата мултикултурна екипа и биди дел од светскиот концепт.**